



СЛУ

ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 5 октомври 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XI

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1955 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

477.

Врз основа на чл 92 ст. 6 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ДЕЛОТ ОД НЕРАСПОДЕЛЕНИТЕ ВИШОЦИ НА ФОНДОВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1954 ГОДИНА

1. Од вишокот на приходите над расходите на фондовите за социјално осигурување во 1954 година, кој во смисла на членот 92 став 2 на Уредбата за финансирање на социјалното осигурување останал нераспределен, заводите за социјално осигурување ќе издвојат дел од 12% за фондовите со одделна намена формирани во смисла на чл. 21 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

2. Средствата издвоени во смисла на претходната точка ќе се употребат за довршување и опрема на здравствениите установи чија изградба е во тек и кои можат да се довршат во 1955 година.

3. За употребата на издвоените средства за поодделни објекти во смисла на точ. 2 од оваа одлука решава извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување со согласност од републичкиот извршен совет. За употребата на средствата издвоени од нераспределениот вишок на околицките заводи за социјално осигурување, извршниот одбор на републичкиот завод решава врз основа на предлог од извршниот одбор на околицкиот завод за социјално осигурување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1955 година.

Р. п. бр. 363

5 октомври 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

478.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ СПОРЕД КОИ СЕ ВРШИ ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ

1. Во Одлуката за начинот и условите според кои се врши пресметувањето на разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54), се врши следно дополние:

Во точ. 13 на крајот на ставот 2 место точка се става записка и се додава текстот, кој гласи:

„и со тоа што при увозот кој се врши почнувајќи од 1 декември 1954 година нема да се наплата износот пресметан според одредбата од точ. 7 на Одлуката за пресметување на разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) и точ. 5 од Одлуката за пресметување на разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54).“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 364

5 октомври 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

479.

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54, 32/54, 54/54 и 14/55) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ЗИМНИЦА И КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА ЗАПАСИ НА СТОКА ВО КРАИШТАТА КОИ ЗА ВРЕМЕ НА ЗИМАТА СЕ ОТСЕЧЕНИ ОД СООБРАКАЈОТ

1. Народната банка на ФНРЈ и комуналните банки (во натамошниот текст банките) можат во економската 1955/56 година да одобруваат одделни кредити вон конкурс, и тоа:

а) за зимница — на трговските претпријатија и дуќани за промет на селскостопански производи на мало, на угостителските претпријатија и дуќани, на мензите и ученичките интернати;

б) за благовремена набавка потребни запаси на стоки — на трговските претпријатија и дуќани кои се наоѓаат во краишта кои за време зимата се отсечени од сообраќајот.

Кои краишта се сметаат како отсечени од сообраќајот за време зимата определува републичкиот извршен совет.

2) Кредитите од претходната точка под а) можат да се користат само за набавка прехранбени артикли за приготвување зимница (компир, лук, кромид и зелка), а кредитите под б) за набавка на сите оние артикли што се потребни за редовно снабдување на потрошувачите.

3. Кредитите според оваа одлука банката може да ги одобрува до крајот на ноември 1955 година.

4. Интересната норма по овие кредити изнесува 6% годишно.

5. Кредитите и' се враќаат на банката во еднакви месечни рати најдоцна до 30 април 1956 година.

6. Првата отплата стасува по истекот на 30 дена од денот на одобрувањето на кредитот.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 362

7 октомври 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

480.

Врз основа на одделот 3 од главата XXVI од Сојузниот општествен план за 1955 година и чл. 70 точ. 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА

1. Претпријатијата за производство на вештачки губриња и претпријатијата за снабдување на селското стопанство можат до 15 ноември 1955 година да вршат испорака според веќе склучените договори за продажба на фосфорни вештачки губриња (суперфосфали, КАС, нитрофоскали), затечени на склад или произведени во меѓувреме, исклучиво на корисниците од житородните подрачја.

Претпријатијата од претходниот став можат да склучуваат нови договори за продажба на фосфорни вештачки губриња со срок за испорака до 15 ноември 1955 година само со корисниците од житородните подрачја.

Кои подрачја се сметаат како житородно подрачје во смисла на оваа одлука определува сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство на предлог од Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 357

30 септември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

481.

Врз основа на одделот 3 глава XXVI од Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ТРАКТОРИ

1. Во Одлуката за условите за продажба на трактори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) точката 5 се менува и гласи:

„5. Испораката на трактори според договорите за продажба склучени во текот на 1955 година, според кои не е извршена испорака до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се изврши според одредбите на оваа одлука.“

Одредбите од оваа одлука ќе се однесуваат на испораките на трактори за потребите на Југословенската народна армија.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 358

30 септември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

482.

По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, врз основа на чл. 13 од истиот закон донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА АЛАТНИЧАРИТЕ НА ФНРЈ

Се одобрува според поднесените Правила и програмата за работа оснивањето и работата на Друштвото на алатничарите на ФНРЈ, со седиште во Загреб, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 8737/1

28 јули 1955 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

483.

По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, врз основа на чл. 13 од истиот закон донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СПЕЛЕОЛОШКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува според поднесениот Статут и програмата за работа оснивањето и работата на Спелеолошкиот сојуз на Југославија, со седиште во Љубљана, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 12563/1

17 август 1955 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

484.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, работењето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) и чл. 1 точ. 4 од Уредбата за наплата на придонесот за детската заштита за време на траењето на „Детската недела“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/54), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ДОПЛАТНАТА ПОШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА“ ВО 1955 ГОДИНА

На 2 октомври 1955 година ќе се пушти во промет доплатна поштенска франко и порто марка по повод „Детската недела“, секоја во вредност од 2 динари.

Сликата на двете марки е портрет на девојче. Под сликата е вртано „Југославија“ — со латиница, а на левата страна од сликата (вертикално) текст: „Детска недела 1955“ — со кирилица. Ознаката на вредноста „2“ е во долниот лев агол на марката. На порто марката во долниот десни агол стои уште зборот „порто“ — со латиница. Бојата на франко марката е црвена, а на порто марката зелена.

Овие марки ќе бидат во продажба и во задолжителна употреба како доплатни поштенски марки са време на траењето на „Детската недела“, од 2 до 8 октомври 1955 година.

Бр. 7019
17 септември 1955 година
Белград

Генерална дирекција на поштите,
телеграфите и телефоните

Го застапува
Генералниот директор
Помошник Генерален директор,
Владимир Шенк, с. р.

485.

Врз основа на точ. 2 од Одлуката за продажните цени на тутунот и тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55) Сојузниот уред за цени донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НОВИ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА И ЦИГАРИ

1. Се определуваат единствени цени на мало во слободна продажба за следните нови видови цигариња и цигари:

а) цигариња:	Дин. за 20 парчиња
„Черетва“	60.—
„Љубушки“	55.—
б) цигари:	Дин. за 1 парче
„Хавана“ — — — —	35.—
„Трабуко“ I — — — —	23.—
„Бразилка“ — — — —	20.—
„Караванка“ — — — —	13.—
„Цигарилос“ — — — —	12.—

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 179
29 септември 1955 година
Белград

Директор
на Сојузниот уред за цени,
Јован Крстев, с. р.

486.

Врз основа на чл. 26 од Уредбата за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55) Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СОРТНО СЕМЕ ОД ПЧЕНИЦА, 'РЖ, ЈАЧМЕН, ОВЕС, ОРИЗ И СОЈА

1. Точ. 1 од Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за сортно семе

од пченица, 'рж, јачмен, овес, ориз и соја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) се менува и гласи:

„На селскостопанските производители за произведеното и продадено сортно семе ќе се даваат премии, и тоа за:

пченица класа а — — — —	Дин. 16 за 1 кг
„ „ б — — — —	„ 14 „ 1 „
„ „ в — — — —	„ 1 „ 1 „
'рж — — — — — — — —	„ 13 „ 1 „
овес и озим јачмен — — — —	„ 20 „ 1 „
сриз (арпа) — — — — — —	„ 20 „ 1 „
соја — — — — — — — —	„ 20 „ 1 „

2. Во точ. 3 по ставот втори се додава нов став, кој гласи:

„Ако семенското претпријатие го преземе семето со содржината на влага над 16,5%, може од износот на премијата да му одбие на производителот 1 динар за 1 кг на име покрите на трошоците за чување и манипулација со влажно семе.“

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1955 година.

Бр. 2269
23 септември 1955 година
Белград

Сојуз на селскостопанските комори на ФНРЈ

Претседател на
Управниот одбор.
Генерален секретар,
инж. Војин Поповиќ, с. р. Петар Зечевиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 25 од 4 август 1955 година објавува:

Одлука за начинот на утврдување и уплатување на износите кои Републиката ќе ги повлече од разликата помеѓу остварената добивка и добивката што служела како основ за изработка на Општествениот план на НР Македонија за 1954 година;

Одлука за приходите што се сметаат остварени над уобичаените приходи;

Одлука за количините вино и ракија што можат да се потрошат во домаќинството на производителот без плаќање данок на промет;

Одлука за користење на средствата од фондот за кадрови во трговијата;

Одлука за плаќање накнада за полагање приватни испити во општообразовните и стручните училишта;

Упатство за распределение на вкупно наплатениот данок на доход на име основен и дополнителен данок на доход;

Решение за именување Управен одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба — Скопје;

Решенија за одредување на подрачја подложни на смивање и одронување;

Програма за полагање на стручен испит за звање на квалификуван и висококвалификуван работник во графичката струка;

Решение за определување установа за примање преписи од пријавите на заболувања од активна туберкулоза.

СОДРЖИНА:

	Страна		
477. Одлука за издвојување и употреба на делот од нераспоредените вишоци на фондовите за социјално осигурување од 1954 година — — — — —	725	482. Решение за одсбрување оснивањето и работата на Друштвото на алатничарите на ФНРЈ — — — — —	726
478. Одлука за дополнување на Одлуката за начинот и условите според кои се врши пресметување во цените при увозот и извозот — — — — —	725	483. Решение за одсбрување оснивањето и работата на Спелеолошкиот сојуз на Југославија — — — — —	726
479. Одлука за одобрување кредити за зимница и кредити за набавка запаси на стока во краиштата кои за време на зимата се отсечени од сообраќајот — — — — —	725	484. Решение за пуштање во промет на доплатната поштенска франко и порто марка по повод „Детската издела“ во 1955 година — — — — —	726
480. Одлука за условите за продажба на вештачки губриња — — — — —	726	485. Решение за продажни цени на нови видови цигариња и цигари — — — — —	727
481. Одлука за измена на Одлуката за условите за продажба на трактори — — — — —	726	486. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за сортно семе од пченица, рж, јачмен, овес, ориз и соја — — — — —	727

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА

НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1956 ГОДИНА

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ“ — 1956 година — изнесува 1.200.— динари за еден примерок, а за странство 1.900.— динари.

Претплатата се уплатува за цела година на жиро сметка 1032-T-220 кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ во Белград.

Им се обрнува внимание на старите претплатници при полагањето на претплатата на чековната или вирманската уплатница да ги наведат овие податоци:

а) точна адреса на претплатникот, место, улица и број, пошта и број на пошт. фах (ако го има);

б) претплатниот број треба да се пренесе од адресата на која се прима „Службен лист на ФНРЈ“;

в) ако претплатата се уплатува за повеќе примероци треба и тоа да се означат; ако претплатата се уплатува за повеќе установи, тогаш да се означат и адресите на кои треба да се праќа весникот; ако претплатата се праќа освен за весникот истовремено и за списанија или одделни изданија треба да се означи точно за што се праќаат парите.

Кога претплатата се праќа првпат, да се назначи „Нов претплатник“.

Податоците треба да се внесат четливо, по можност со машина за пишување. Уплатите со непотполна, скусена и нечетлива адреса нема да се земаат во поставка.

Се што се однесува за претплатата доволно е да се напише на грбот од чековната или вирманската уплатница и со тоа да се избегне одделна преписка. Ако веќе преписката се врши, потребно е секогаш да се назначи претплатниот број под кој се прима „Службен лист на ФНРЈ“.

Кон овој број на „Службен лист на ФНРЈ“ приложена е чековна уплатница. За претплатниците што примат повеќе примероци чековната уплатница се вклопува во примерокот на кој се вклопува адресата.

АКО ПРЕТПЛАТАТА НЕ СЕ ОБНОВИ ДО 25 ДЕКЕМВРИ О. Г. ИСПРАКАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ КЕ СЕ ЗАПРЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1956 ГОДИНА.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“

Ул. Краљевика Марка бр. 9 — Белград
Поштенски фах 226 — Тел. 26-276

Претплатата за 1956 година за додатоците
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“:

- 1) „МЕЃУНАГОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СНОГОДБИ“ изнесува 1.000.— динари, а за странство 1.500.— динари.
- 2) „ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВАЊА“ изнесува 650.— динари, а за странство 1.000.— динари.

Претплатата се уплатува како и за „Службен лист на ФНРЈ“ на жиро сметка 1032-T-220.